



Штеди секој ден - Kurse çdo ditë

КИППЕР, како синџир на хард дисконт маркети во Република Македонија со мрежа од 41 маркети во Скопје, Тетово, Гостивар, Кичево и Куманово, нуди висок квалитет на производи цо најниски цени.

Заради проширување на пазарот и отварање на нов маркет, компанијата има потреба за:

КАСИЕР

(За регион -ТЕТОВО)

Киппер винуди:

Минимална плата од 17.500 МКД + бонуси.

Голема можност за унапредување на работна позиција (заменик шеф, раководител, итн.)

Пријатна работа атмосфера

Работно време: 40 часа неделно

Потреби кфалификации:

Завршено средно образование

Работно искуство како касиер или слично

Познавање на компјутери

Личен профил:

Сериозен и одговорен кон задачите

Комуникативен и лојален

Посветен и превзема иницијатива

Работа во тим

Доколку сакате да се вработите во професионална и лојална работа позиција, имате мотивација и сакате успех, испратете персонална биографија (CV) на електронска пошта (E-mail):

career@kipper.mk

пополнете апликација на следниот линк

kipper.mk/kariera/

или пополнете формулар за апликација во еден од нашите маркети.